



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Вторник, 21 јуни 1988
Скопје
Број 23 Год. XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 100 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

393.

Врз основа на член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 20/88), Извршниот совет донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОТ ВО КОЈ УПРАВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ГО ПРЕЗЕМА ВРШЕЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ РАБОТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА, РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се определува рокот во кој Управата за заеднички работи го презема вршењето на одделни видови работи за потребите на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, републичките органи на управата и републичките организации.

Член 2

Управата за заеднички работи при Извршниот совет на Собранието на СР Македонија на 21 јуни 1988 година од Извршниот совет, републичките органи на управата и републичките организации го презема вршењето на следните работи и задачи:

— финансиско-материјалните работи и задачи (изработка, следење и извршување на пресметката на средствата за работа на органот и финансискиот план на работната заедница, книговодствено-сметководни работи, работи и задачи во врска со пресметка на финансиско-материјални документи и ликвидатура, работи на фактурирање, набавка, чување и користење на инвентарот, опремата и потрошениот материјал и други слични работи и задачи);

— оперативнотехнички работи и задачи (задачи и работи на возачи на превозни средства, работи на обезбедување на згради на органите на управата и стенографски и стенодактилографски работи);

— административно-технички работи и задачи (примање, распоредување и архивирање на поштата и други слични канцелариски работи и задачи, работи и задачи на препишување и умножување на материјали, работи и задачи во врска со воспоставување на внатрешни и надворешни телефонски врски);

— стручно-технички работи и задачи;

— помошни работи и задачи (пакување и испраќање на пошта, надворешна и интерна достава на пошта, работи и задачи на фотокопирни и други апарати и одржување на хигиената).

Во рокот определен во став 1 не се преземаат финансиско-материјалните работи и задачи на Републичкиот завод за статистика и административно-техничките работи и задачи (примање, распоредување и архивирање на пошта и други слични канцелариски работи и задачи), на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр. 23-1194/1
21 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

394.

Врз основа на член 6 од Законот за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 10/85), а во врска со точка 1 од Одлуката за пропишување мерка непосредна контрола на цените — давање согласност на цените на определени производи и услуги („Службен весник на СРМ“ бр. 22/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ДНЕВНИТЕ ИНФОРМАТИВНО-ПОЛИТИЧКИ ВЕСНИЦИ „НОВА МАКЕДОНИЈА“, „ФЛАКА Е ВЛАЗЕРИМИТ“ И „БИРЛИК“

1. Се дава согласност на Одлуката за зголемување на цените на дневните информативно-политички весници „Нова Македонија“, „Флака е влазеримит“ и „Бирлик“ бр. 02-I-3621/1 од 7. VI. 1988 година на НИП РО „Нова Македонија“ — Скопје, со која продажните цени се зголемуваат и тоа:

— „Нова Македонија“ од 300 на 400 дин./примерок,

— „Флака е влазеримит“ и „Бирлик“ од 200 на 300 дин./примерок.

2. Цените од точката 1 на оваа одлука ќе се применуваат од 17. VI. 1988 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-1170/1
16 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

395.

Врз основа на член 61 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА „ДЕТСКА НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 1 ДО 7. X. 1988 ГОДИНА

I

Висината на придонесот на „Детска недела“ што ќе се наплатува во времето од 1 до 7. X. 1988 година изнесува;

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации, ако вредноста на влезниот билет изнесува:

- до 200 динари;
- над 200 динари;

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи — 8 динари;

3. На секој продаден возен билет во железничкиот, автобускиот (меѓународниот и градскиот) и авионскиот сообраќај, ако вредноста на возниот билет изнесува:

- до 300 динари,
- над 300 динари;

4. На секој влезен билет за спортски натпревари и други спортски приредби, ако вредноста на влезниот билет изнесува:

- до 800 динари,
- над 800 динари.

II

Придонесот на „Детска недела“ се плаќа во маркици кои за таа намена ги издава Сојузот на организациите за социјалистичко воспитување на децата на Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1158/1
16 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПАТИШТА

192.

Врз основа на член 96 став 2 и член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80, 26/80, 28/82 и 13/86) и член 18 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за патишта, Собранието на Републичката СИЗ за патишта, на седницата одржана на 20 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА*

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ НАДОМЕСТ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕЛНИЦИТЕ ОД АВТОПАТОТ КУМАНОВО — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА ВОЗИЛАТА РЕГИСТРИРАНИ ВО СФРЈ

Член 1

За употреба на магистралниот пат број 1 (автопат) на делниците од Куманово до Титов Велес се воведува плаќање на посебен надомест за возилата регистрирани во СФРЈ.

Член 2

Висината на посебниот надомест за употреба на автопатот за возила регистрирани од СФРЈ се определува и тоа:

1. За возила со две осовини и висина до 1,3 м (кај предната осовина на возилото) за правците:

Куманово — Титов Велес	1.700 динари
Куманово — Миладиновци	700 динари
Петровец — Титов Велес	1.000 динари
2. За возила со повеќе од две осовини и висина до 1,3 м. (кај предната осовина на возилото) за правците:

- | | |
|------------------------|--------------|
| Куманово — Титов Велес | 2.500 динари |
| Куманово — Миладиновци | 1.000 динари |
| Петровец — Титов Велес | 1.500 динари |

3. За возила со две и три осовини и висина поголема од 1,3 м. (кај предната осовина на влечното возило) за правците:

- | | |
|------------------------|--------------|
| Куманово — Титов Велес | 5.100 динари |
| Куманово — Миладиновци | 2.100 динари |
| Петровец — Титов Велес | 3.000 динари |

4. За возила со повеќе од три осовини и висина поголема од 1,3 м (кај предната осовина на возилото) за правците:

- | | |
|------------------------|---------------|
| Куманово — Титов Велес | 10.200 динари |
| Куманово — Миладиновци | 4.200 динари |
| Петровец — Титов Велес | 6.000 динари |

Член 3

Имателите на моторните возила можат да извршат претплата за употреба на наведените делници од автопатот на начин и услови што со посебен акт ги утврдува Републичката СИЗ за патишта.

Член 4

Средствата кои се остваруваат со наплата на посебниот надомест се приходи на Републичката СИЗ за патишта и се уплатуваат на посебна сметка во Службата на општественото книговодство.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за воведување и висината на посебниот надомест за употреба на магистралниот пат број 1 на делницата од Куманово — Титов Велес („Службен весник на СРМ“ бр. 50/87).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 14-862/4
20 јуни 1988 година
Скопје

Претседател,
Никола Таневски, с. р.

* Одлуката за давање согласност на Одлуката за воведување и висината на посебниот надомест за употреба на делницата од автопатот Куманово — Титов Велес за возила регистрирани во СФРЈ е донесена од Собранието на СР Македонија на седницата од 21 јуни 1988 година.

193.

Врз основа на член 96 став 2 и член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80, 26/80, 28/82 и 13/86) и член 18 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за патишта, Собранието на Републичката СИЗ за патишта на седницата одржана на 20 јуни 1988 година, ја донесе следната

ОДЛУКА*

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ НАДОМЕСТ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕЛНИЦИТЕ ОД АВТОПАТОТ КУМАНОВО — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА ВОЗИЛА РЕГИСТРИРАНИ НАДВОР ОД СФРЈ

Член 1

За употреба на магистралниот пат број 1 (автопат) на делниците од Куманово до Титов Велес се воведува плаќање на посебен надомест за возилата регистрирани надвор од СФРЈ.

Член 2

Висината на посебниот надомест за употреба на автопатот за возила регистрирани надвор од СФРЈ се определува и тоа:

1. За возила со две осовини и висина до 1,3 м (кај предната осовина на возилото) за правците:

Куманово — Титов Велес	6.000 динари
Куманово — Миладиновци	2.500 динари
Петровец — Титов Велес	3.500 динари

2. За возила со повеќе од две осовини и висина до 1,3 м. (кај предната осовина на возилото) за правците:

Куманово — Титов Велес	9.000 динари
Куманово — Миладиновци	4.000 динари
Петровец — Титов Велес	5.000 динари

3. За возила со две и три осовини и висина поголема од 1,3 м (кај предната осовина на влечното возило) за правците:

Куманово — Титов Велес	18.000 динари
Куманово — Миладиновци	8.000 динари
Петровец — Титов Велес	10.000 динари

4. За возила со повеќе од три осовини и висина поголема од 1,3 м (кај предната осовина на возилото) за правците:

Куманово — Титов Велес	36.000 динари
Куманово — Миладиновци	16.000 динари
Петровец — Титов Велес	20.000 динари

Член 3

Средствата кои се остваруваат со наплата на посебниот надомест се приходи на Републиката СИЗ за патишта и се уплатуваат на посебна сметка во Службата на општественото книговодство.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 14-862/4

20 јуни 1988 година
Скопје

Претседател,

Никола Таневски, с. р.

* Одлуката за давање согласност на Одлуката за воведување и висината на посебниот надомест за употреба на делниците од автопатот Куманово — Титов Велес за возилата регистрирани надвор од СФРЈ е донесена од Собранието на СР Македонија на седницата од 21 јуни 1988 година

Обласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 510 од 6. V. 1988 година, на регистарската влошка бр. 2-2211-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата Земјоделска задруга „Богданчанка“, О. Суб. О. — Богданци, ул. „Маршал Тито“ бр. 86, под фирмата: Земјоделска задруга „Богданчанка“, О. Суб. О. — Богданци, ул. „Маршал Тито“ бр. 86.

Задругата е организирана со Самоуправна спогодба за здружување на земјоделците во земјоделска задруга бр. 1/88 од 12. IV. 1988 година.

Основачи на задругата се: Бранислав Ванев, Ристо Данаилов; Александар Ванев; Ристо Станчев; То ме Цилев; Слобода Ванева; Михаил Јанев; Ристо Кортосhev; Димитар Поцев; Ристо Тасов; Тодор Роглев; Љинка Аврамова; Марија Аврамова; Делчо Узун; Влков Тошо сите од Богданци.

Основни дејности: 0201 — земјоделско производство; 02011 — градинарство; 02012 — овоштарство; 02013 — лозарство; 030003 — собирање на лековити растенија и шумски плодови; 020140 — сточарство; 020201 — вршење на услуги и давање на совети на здружените земјоделци во врска со земјоделското производство; 070127 — промет на мало со хемиски производи (вештачки ѓубрива заштитни средства и други репроматеријали потребни за земјоделството).

Споредни дејности: 070124 — промет на мало со огрев и градежен материјал; 070134 — промет на

мало со мешана стока; 110109 — штедно-кредитно работење; 080119 — организирање на угостителство и селски туризам.

Во правниот промет со трети лица задругата ис тапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица, задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат ограничено супсидијарно и здружените земјоделци во висина на здружениот влог во износ од 50.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Стефановски Ванчо, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 510/88. (147)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 599 од 23. V. 1988 година на регистарската влошка бр. 1-1123-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Лирија“, с. Отла — Куманово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јусуфи Бисим, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Ариф Фета, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 599/88. (148)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 462 од 19. V. 1988 година, на регистарската влошка бр. 3-1471-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Куманово со, Ц. О., Куманово ул. „11 Октомври“ бр. 2, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник в. д. секретар Звонимир Спасовски, и истиот се запишува како секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 462/88. (149)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 340 од 20. IV. 1988 година, на регистарската влошка бр. 2-2209-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на ГЗЗ под фирма: Градежно занаетчиска задруга „Галеб“, О. Суб. О., Скопје ул. „Јане Сандански“ бр. 74К-3, Скопје.

Основачи на задругата се: Димовски Александар; Галевски Валентин; Гочевски Крсто; Тумбевски Сашо; Јочановски Јаким и Галевски Тодор.

Основна дејност:

189 — инсталација за водовод, гасни постројки и канализација;

190 — инсталатерска за централно греење и уреди за климатизација;

142 — електроинсталатерска, инсталирање на електрични водови, лифтови, светлечки реклами и слично;

179 — молеро-фарбарска;

184 — терацерска;

174 — сидарска и фасадерска;

175 — армирачка;

178 — паркетарска;

— 182 — гипсарска и штукотермерска;

180 — изолатерска;

181 — изработка и поставување на подови од вештачки смеси;

185 — стакло-резачка;

183 — керамичарска;

192 — градежно браварска.

Задругата во правниот промет со трети лица ис тапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, задругата одговара со сите свои средства, за обврските на задругата емчат и здружените занаетчии — основачи, супсидијарно до висината на здружените влогови од 200 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување, е Галевски Тодор, в.д. директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 340/88. (143)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 429 од 19. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2208-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането и конституирањето на станбената задруга под фирма: Станбена задруга „Нов Дом“, О. Сол. О., Тетово, плоштад „М. Тито“ бр. 25, Тетово.

Станбената задруга „Нов Дом“, Тетово е формирана во март 1988 година.

Основачи на задругата се: Ристоски Ристо; Камили Ирфан; Петре Стефчески; Николоски Димитрија; Јован Булевски; Ссоловски Васко; Абдија Ферим; Глигур Апостолоски; Билали Јакуп; Сибиноски Љубе; Трпеческа Савица; Исени Таип; Дехар Зејнели; Павлоски Драган; Каримани Сулејман; Репеци Амет; Саљи Јонизи; Рамадани Надири; Махмуди Махмуднедин; Алиги Абдураман; Момир Мерчаноски; Даути Синан; Целадини Ремзи и Атлевски Гоко.

Основна дејност:

1. вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени станови како и деловни простории доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат станите на членовите на задругата;

2. организирање на штедење за станбената изградба на членовите на задругата;

3. купување на станбени згради и станови како и деловни простории доколку истите се предвидени со станбената зграда, во која се наоѓа и станот на членот на задругата заинтересиран за вршење на дејност со личен труд, од општествено правни лица за потребите на своите членови;

4. набавување на градежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории за своите членови;

5. одржување на станот и станбени згради на членови на задругата.

Станбената задруга истапува во правниот промет со трети лица во свое име и за своја сметка.

Станбената задруга во правниот промет со трети лица истапува со целосна одговорност.

За обврските на задругата во правниот промет со трети лица задругарите одговараат со сите свои средства од 50.000 динари секој задругар поединечно.

Лице овластено за застапување е Драган Аврамоски, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 429/88. (144)

Врз основа, на член 43 од Законот за судовите на здружениот труд, („Службен весник на СРМ“ број 41/75, 6/81, 42/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на претседател на Основниот суд на здружениот труд во Штип

Се повикуваат заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат условите од член 36 од Законот за судовите на здружениот труд, пријави со биографски податоци за движењето во работата и другите активности да поднесат до Комисијата за прашања на изборите и именувањата во рок од 30 дена од денот на објавувањето.

Комисија за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ

О Б Ј А В А

Врз основа на член 35 од Општествениот договор за измени и дополнувања на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи („Службен весник на СРМ“ бр. 18/87), Координациониот одбор

О Б Ј А В У В А

измени и дополнувања на планираните елементи за примена на мерилата за распоредувањето на чистиот доход во периодот јануари — јуни 1988 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 14/88

1. Во точката 1, износот „211.200“ динари (просечен месечен пресметан чист личен доход по работник без средства за непосредна заедничка потрошувачка) се заменува со износот „224.000“ динари.

2. Во точката 3, просечната годишна стапка на акумулативност за сродната дејност 0501 — Високоградба од „22,1%“ се заменува со стапката од „7%“.

3. После точката 3 се додава нова точка 4 која гласи:

„Средствата за непосредна заедничка потрошувачка по работник за 1988 година изнесуваат 160.000 динари“.

4. Точките 4 и 5 стануваат точки 5 и 6.

Координационен одбор
Претседавач,
Софија Тодорова, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|-----|
| 393. Одлука за определување на рокот во кој Управата за заеднички работи го презема вршењето на одделни видови работи за потребите на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, републичките органи на управата и републичките организации | 513 |
| 394. Одлука за давање согласност на Одлуката за зголемување на цените на дневните информативно-политички весници „Нова Македонија“, „Флака е влазеримит“ и „Бирлик“ | 513 |
| 395. Одлука за висината на придонесот на „Детска недела“ во времето од 1 до 7. X. 1988 година | 514 |

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

- | | |
|---|-----|
| 192. Одлука за воведување и висината на посебниот надомест за употреба на делниците од автопатот Куманово — Титов Велес за возилата регистрирани во СФРЈ | 515 |
| 193. Одлука за воведување и висината на посебниот надомест за употреба на делниците од автопатот Куманово — Титов Велес за возилата регистрирани надвор од СФРЈ | 515 |
| Објава за измени и дополнувања на планираните елементи за примена на мерилата за распоредувањето на чистиот доход во периодот јануари — јуни 1988 година | 516 |